

20100480893

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
СИСТЕМ**

7 2010

7 .07-1559/1
2010

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

I.

Предмет на Законот

1

Цели на Законот

2

-
-
-
-

Дефиниции

3

1. „ ”
2. „ ”
3. „ ”
4. „ ”
5. „ ”
6. „ ”
7. „ ”
8. „ ”
9. „ ”
10. „ ”
11. „ ”
12. „ ”
13. „ ”
14. „ ”
15. „ ”
16. „ ”

17. „

“

,

,

”

“

2.000.000

,

;

18. „

“

;

19. „

“

;

20. „

“

,

,

.

”

“

21. „

“

;

22. „

“

;

;

23. „

”

,

,

24. „

“

.

II.

1. Развој и подобрување на сигурноста на железниците

4

(1)

,

-

(2)

,

(3)

(4)

,

,

(5)

(6)

2. Заеднички сигурносни показатели

5

(1)

(:),

43

(2)

3. Заеднички сигурносни методи

6

:

-
-
-

4. Заеднички сигурносни цели

7

a)

)

5. Национални сигурносни правила

8

- (1) :
- 1) , ,
- 2) ;
- 3) , ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) , ;
- 7) ;
- 8) ;
- 9) ;
- 10) ;
- 11) ; 12)
- 13) .
- (2) (1)
- (3) (1)
- ” “
- ,
- ,
- .

6. Системи за сигурносно управување

9

- (1) ,
- 8
- (2) (1) ,
- 10 ,
- ,

(3)

(4)

30

a)

)

)

)

**7. Барања и основни елементи на
системот за сигурносно управување**

10

(1)

(2)

a)

)

)

8

)

)

;

-)
-)
-)
-)
-)

8. Достапност на обука

- (1) 11
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) 8
- (6)
- (7) 9 10

9. Пуштање во употреба на железничко возило

- (1) 12
- (2)

(3)

(2)

-

-

-

-

(4)

(3)

3

(5)

(2)

10. Одржување на железнички возила

13

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(4)

(8)

(8)

III.

1. Обврска за водење истрага

14

(1)

:) 16 (

(2)

(1)

16

(3)

(4)

(5)

15 17

(6)

2. Начин на водење на истрагата

15

(1)

(2)

(3)

a)

)

)

)

)

)

)

(4)

3. Комитет за водење на сериозни несреќи, несреќи и инциденти на железничкиот систем

16

(1)

14

(2)

(3)

14

(4)

(5)

(1)

14

(6)

4. Истражна постапка

17

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5. Извештаи

18

(1)

14

(2)
12

17 (5)

(3) 30

(4) (1)

6. Информирање на Европската агенција за железница

(1) 19

(2) 18 (2) 18 (3)

7. Препораки за сигурност

(1) 20

(2)

(3)

IV.

1

1.1. Дозвола и сертификат за управување со железничко возило

(1) 21

- (:),

- (:),

(2)

(1)

-

-

-

-

-

(3)

(2)

(4)

(2)

(5)

-

-

(6)

(7)

(8)

1.2. Мерки за борба против измама

22

(:)
(:)

45

1.3. Сопственост, јазик и издаватели на дозволи и сертификати

23

(1)

(2)

(3)

11 (6)

(4)

1.4. Територијална важност

24

1.5. Признавање на дозволи на машиновозачи од трети земји

25

2

26

(1)

27 28

29

(2)

2.1. Минимални услови за добивање на дозвола

27

18

2.2. Основни услови

28

(1)

27

-

)

-

-

-

(2)

(3)

2.3. Сертификат, јазично познавање и стручни квалификацији

(1) 29 :

- ,

- ,

-

(2)

9

3

3.1. Добивање дозвола

(1) 30

(2) , ,

- ,

(3) ,

(4) .

(5) ,

3.2. Добивање сертификат

(1) 31

,

(2) , , (1)

(3) , ,

3.3. Периодични проверки

32

(1) / 28 , .

(2) 45 (1) , 1

(3) / , 29 .

/ j ,

- : (

- , (

- (3) 45 (2) 2

(5) (3) 34 .

3.4. Престанок на вработување

33

(1) , .

(2) 32 (1) (2) , .

(3) , , , .

3.5. Следење на машиновозачите од превозниците и управителите на инфраструктура

34

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4

4.1. Обука

35

(1)

28

(1)

4

29

(1)

(2)

2 3

-

-

-	,	,	,
-	,	,	.
(3)	:	.	.
-	-		
-	,		
4	,	29	(1) 28 (1)
,	2	-	1 29 (1)
-	29	(1) 3	,
(4)		-	.
,	,	-	,
,	,		
(5)	,	,	
(6)	,	.	-
(7)	.		
,	,	,	
,	,		

4.2. Трошоци за обука

36

4.3. Испити

37

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5

5.1. Стандарди за квалитет

38

(1)

(2)

(1)

5.2. Независно оценување

- (1) 39
- (2) (1)
- (3)
- (4) (3)

V.

- (1) 40
- (2)
- (3)
- (4)
- 1) ;
- 2)
- 3) ;
- 4)

1. Надлежност на органот за сигурност од аспект на вршење на дејноста на превозник и управител на инфраструктура

- (1) 41
- :
- ,

-
-
-
-
-

(2)

(1)

1.1. Принципи на донесување акти

(1)

42

(2)

15

(3)

41

(4)

(5)

(6)

(7)

30

1.2. Годишни извештаи

(1)

43

30

(2)

(1)

:

- ,
 - 5 ,
 - ,
 - ,
 (3)
 (1) ,

**2. Надлежност на органот за сигурност од аспект на вршење на дејноста
 машиновозачи**

(1) 44 :
 - 23 30
 - , / 32 (1)
 (2) ,
 - 48 ,
 - - 35 37
 - ,
 - , 45 (1) (2)
 - , 38
 - 48 .
 (2)

2.2. Регистри и размена на информации

(1) 45 :
 - , , , , , ,
 - , ,
 - ,
 (2) :
 - , , , , , ,
 - , ,

- ,
- ,
- ,
- (3) ,
- (4) .
- (1) (2) .

3. Надзор

- (1) 46
- (2) .
- (3) (1) .
- 1) ;
- 2) ;
- 3)
- 4) - ,
- (4) , - ,
- (5) ,
- (6) . -
- (7) , - , - .
- (1) 46 47
- (2) (1) .

(3)

(1)

(4)

48

(1)

(:)

(2)

(1)

29 (1) 2 3

(3)

:

-

,

,

-

,

,

,

-

,

(4)

,

(5)

(4)

(6)

45

(3)

(7)

15

(3)

1

49

48 (1)

,

,

VI.

(1) 3.000 5.000 50
, :

- 8

- ,

- (9 (1)),

- (9 (4))

- (13 (1)).

(2) 1.500 2.000 (1)

(1) 2.000 3.000 51
, :

- 13 (4)

- (13 (6)),

- (21 (1) 1

2),

- (34 (4)), /

(34 (5)),

- (34 (6)),

- (35

(3) 1),

- (35 (5))

- (45 (2) 1

2).
(2) 500 1.000 (1)

52
500 700
, :
- (21 (1) 1),
- (21 (1) 2),
- / (34
(5)) ,
- (49).

(1) 50, 51 53 52
(1) , 49
(2) (1)
(3) (1)
(4) (2)

VII.

54
9 10
(1) 55
(2) 6
(3) 7 8

19 26 56

(1) 57

(2) (1)

58

40/2007). (“ ”

59

” “